

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Викторија Атанасовска – Новески со бр. УП2 09-157/20 од 9 септември 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-2346/12 од 4 септември 2020 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ од Скопје бр.03-2346/12 од 4 септември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Викторија Атанасовска – Новески од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-150/20 од 9 септември 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-2346/12 од 4 септември 2020 година (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје), за стан на адреса ул. Никола Вапцаров бр.5-1/6, Скопје, во сопственост на Викторија Атанасовска – Новески.

На 30 септември 2020 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива.

На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија бр. 03-2346/12 од 4 септември 2020 година од Снабдување БЕ Скопје,
- Фактура за потрошена електрична енергија бр. 1101817374-4 издадена од ЕВН Хоме ДОО Скопје,
- Имотен лист бр.24562 издадено од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (1) точка 1) и точка 2) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 162/19), сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинството од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот и по добивање на писмената согласност од став (1), точка 1) од овој член, сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се потврдува дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција.

Од доставената документација се увиде дека подносителот во Барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија доставено до БЕГ бр. 03-2294 од 02.09.2020 година, ги нема доставено документите согласно член 54 став (1) точка 1) и точка 2) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 162/19), односно нема доставено елаборат за енергетска ефикасност на посебен дел од објектот за кој бара исклучување и писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинството од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-157/20

15 октомври 2020 година

Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски